

ДВЕЈН ЏОНСОН, ИРИНА ШЕЈК, ЧЕНИНГ ТАТУМ И ЏОНА ХИЛ НА ГОЛЕМОТО ПЛАТНО ВО CINEPLEXX

Овој четврток ни пристигаат два нови филмски наслови – филм за митската легенда „Херкул“ и продолжението на акционата комедија „Улица скок бр.22“

„Дали си само легенда или вистина која стои зад легендата?“ Најголемиот мит на сите времиња „Херкул“ ни пристига на големото платно. Акционо-авантуристичкиот трилер ова лето ни го открива тајниот симбол на лавовската храброст која бие во срцето на херојот.

Двејн Џонсон е Херкул, роден со божествена снага и човечки емоции. Прогонет од минатото тој постанува платеник кој постојано талка заедно со група на лојални следбеници. Но, овој пат тој заминува во храбра мисија за да ја заврши крвавата граѓанска војна во земјата Тракија и да го врати кралот на својот престол. Назамисливи злосторници ќе ги стават на тест неговите митски моќи, а светот жеден за правда ќе ја преиспита неговата човечност. Брет Ратнер ни ја носи новата визија на епскиот акционен херој на сите времиња.

Двејн Џонсон изјавува: „Веќе подолго време сакав да снимам филм за Херкул. Со децении тој е инспирација за многумина, вклучувајќи ме и мене. Но, сакавме да го прикажеме во друго светло. Го запознаваме како борец за злато. Мора да ги победи своите демони и да го пронајде своето срце кое ќе му помогне повторно да стане онаков каков што луѓето го сакаат.“ Режисерот Ратнер додава: „Нашиот Херкул е различен од секој обичен човек кој би се одрекол од фактот дека е син на грчки бог. Секоја легенда почнува со вистинска приказна. Кога прочитав дека сценариото се темели на стрипот „Херкул – Тракијски војни“ се изненадив колку е веродостоен. Тоа едноставно можеше да се почувстува. Токму тоа сакав да го видам на големото платно.“

На спектакуларните визуелни ефекти на филмот работеше и македонскиот тим составен од 15 артисти од студиото на ФХЗХ.

Урнебесното дуо се враќа на големото платно во филмот „Улица скок бр.22“. Овој четврток ни пристига акциона комедија, продолжение на супер-успешниот филм од пред две години, снимен според истоимената популарна серија со која се прослави и една од најголемите холивудски ѕвезди Џони Деп.

Ченинг Татум и Џона Хил по втор пат се пред супер-тајна задача. Овој пат тие двајцата наместо во средно училиште ќе се инфилтрираат на локалниот факултет како би влегле во трага на дилерите на нова опасна дрога која забрзано се шири низ нивниот град. За разлика од првиот дел, во акционата комедија „Улица скок бр. 22“ не очекуваат многу повеќе експлицитни пцовки, голотија, хумор, но и спектакуларни акциони секвенци.

„Кога ги обиколувавме факултетите како би истражувале за снимањето, се установи дека животот таму е баш онаков како што и повеќето си замислуваат – потполно откачен“, изјавуваат режисерот Фил Лорд и Крис Милер.

Покрај Татум и Хил, во филмот се појавуваат и Ајс Кјуб, Дејв Франко, Питер Стормор, Амбер Стивенс и многу други.

Повеќе информации за филмовите можете да најдете на нашата веб страна www.cineplexx.mk и на нашата facebook страна <https://www.facebook.com/CineplexxMakedonija>

РАСПОРЕД НА КИНО ПРОЕКЦИИ:

Улица Скок бр. 22 (22 Jump street)

секој ден: 18:00, 20:10, 21:30, 22:20

Херкул 3D (Hercules 3D)

работни денови: 16:15, 18:15, 20:30, 22:30
викенд: 12:00, 14:15, 16:15, 18:15, 20:30, 22:30

Планета на мајмуните - Револуција 3D (Dawn of the Planet of the Apes 3D)

работни денови: 15:00, 17:30, 20:00, 22:40
викенд: 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:40

Избави нè од лукавиот (Deliver us from Evil)

секој ден: 20:45, 23:00

Семеен хаос (Blended)

секој ден: 18:30, 21:15

Трансформери: доба на изумирање 3D (Transformers: Age of extinction 3D)

работни денови: 16:00, 19:00, 22:00
викенд: 13:00, 16:00, 19:00, 22:00

Господарка на злото 3D (Maleficent 3D)

работни денови: 17:00, 19:15
викенд: 11:00, 13:30, 17:00, 19:15

АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ

Авиони: небесни пожарникари 3D (Planes: Fire and Rescue 3D)

работни денови: 15:30, 17:45, 19:40
викенд: 11:20, 13:45, 15:30, 17:45, 19:40

Како да го дресирате вашиот змеј 2 3D (How to Train Your Dragon 2 3D)

работни денови: 16:30
викенд: 11:40, 14:30, 16:30

*Киното го задржува правото за промена на програмата без претходна најава.